



КПУ 1/2026

Датум: 3 и 4.2.2026 (вто. / сре.)

Начин на следење: Online



www.profit.com.mk
konto@profit.mk
02 609 1551



mojkonsultant.mk | globalgroup.mk
info@globalgroup.mk
02 5126 533

Пријава со пополнување на формулар од Веб страната на еден од организаторите најдоцна до 30.1.2026

ПРОГРАМА ЗА КПУ ОБУКА - ДЕН 1

Време	ТЕМА	Предавач	КПУ часови
	ЗАКОНСКА РАМКА ВО ВРСКА СО ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГС И ФИ И НА КОНСОЛИДИРАНИ ГС И ФИ		
9:00-11:00	Составување на ГС и ФИ за 2025 година: - Биланс на состојба; - со акцент на сметководствен третман и презентација на лизинг во Билансот на состојба; - Биланс на успех; - Извештај за останата сеопфатна добивка, - Образец СПД, - Образец ДЕ; - Објаснувачки белешки – со акцент на ажурирање на сметководствени политики според новите МСС стандарди; - Годишен извештај за работењето на друштвото; - Изготвување на Извештај за паричен тек; - Изготвување на Извештај за промени на капиталот.	М-р Јани Павловски и М-р Симона Павловска	3
11:00-11:20	Пауза, 20 мин		
	ЗАКОНСКА РАМКА ВО ВРСКА СО ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГС И ФИ И НА КОНСОЛИДИРАНИ ГС И ФИ		
11:20-12:00	Усвојување на годишна сметка и распоредување на резултат: - Свикување на годишен собир на содружници односно собрание на акционери; - Донесување на одлуки за усвојување на ГС, распоредување на резултат, исплата на дивиденда, право на дивиденда, покривање на загуба или реинвестирање на добивка; - Примери и теркови за актите кои се неопходни за усвојување на ГС и распоредување на резултатот.	М-р Јани Павловски	1
	ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, ДАНОЦИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ		
12:00-12:40	ДДВ во постапка за присилна наплата и присилно извршување: - Примена на одредбите од ЗДДВ: ○ Промет на добра; ○ Даночна основа; ○ Време на настанување на даночниот долг ○ Член 32-а: даночен должник кога доверителот се стекнува со доброто; ○ Плаќање на данокот;	М-р Благоја Грозданов	1

	○ Обрасци. - Табеларен споредбен приказ на ситуации при присилна наплата и присилно извршување. - Законот за извршување: извршување врз недвижности: ○ Можност должникот да побара извршување врз друго средство; ○ Утврдување на вредноста на недвижноста; ○ Продажба на недвижноста. - Пример.		
12:40-12:50	Пауза, 10 мин		
	ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, ДАНОЦИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ		
12:50-13:30	Даночни поттикнувања за дадени донации и спонзорства од јавен интерес: - Основни поими и постапка за давање и примање на донација или спонзорство согласно Законот за донации и спонзорства во јавните дејности; - Даночни поттикнувања кај донацијата и спонзорството: ○ Даночни поттикнувања кај данокот на личен доход; ○ Даночни поттикнувања кај данок на добивка; ○ Даночни поттикнувања кај данок на додадена вредност.	М-р Благоја Грозданов	1
	СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА		
13:30-14:50	МСС 1 и Оддел 1 до 8 МСФИ за МСЕ: Презентирање на финансиски извештаи и утврдување на резултат од работењето низ практични примери: - Дефиниции; - Финансиски извештаи: општи карактеристики; - Извештај за финансиска состојба; - Извештај за сеопфатна добивка; - Извештај за промени во главнината; - Извештај за парични текови;	М-р Благоја Грозданов	2
ВКУПНО			8 часа

ПРОГРАМА ЗА КПУ ОБУКА - ДЕН 2

Време	ТЕМА	Предавач	КПУ часови
	СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА		
9:00-10:20	Последни проверки и контроли пред составување на годишна сметка: - Основни средства и амортизација; - Контроли во евиденција на залихи во трговија на големо и мало; - Анализа на трошоци и приходи; - Утврдување на данок на добивка и даночна обврска; - Утврдување на резултатот од работењето; - Завршни книжења.	М-р Благоја Грозданов	2
	ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, ДАНОЦИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ		
10:20-11:00	Промет во ТИРЗ од аспект на ЗДДВ: - Дефинирање на ТИРЗ; - Даночни поттикнувања од аспект на ДДВ; ○ Услови за користење на даночните поттикнувања, ○ Даночни поттикнувања во ЗДДВ: ▪ Промет наменет за крајна потрошувачка ▪ Промет на добра кон даночни обврзници од ТИРЗ ▪ Промет на услуги кон даночни обврзници во ТИРЗ	М-р Благоја Грозданов	1
11:00-11:20	Пауза, 20 мин		
	ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, ДАНОЦИ И ДАНОЧЕН СИСТЕМ		
11:20-12:00	Посебни типови на промет или единствен промет од аспект на ЗДДВ - Промет на добра наспроти промет на услуги; - Сложен (мешовит) VS повеќекратен промет; - Одредување на даночна стапка во контекст на член 32-а од ЗДДВ; - Од аспект на член 14; - Примери за примена на даночни стапки во разни ситуации.	М-р Благоја Грозданов	1
	СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА И СО НИВ ПОВРЗАНИ		

	ЗНАЕЊА		
	- Утврдување на корисен век на средствата; - Средства на кои не се пресметува амортизација; - Акт за утврдување на стапките на амортизација; - Методи на пресметка на амортизација; - Во кој момент друштвото престанува да пресметува амортизација; - Уредба за амортизација и Номенклатурата на средствата за амортизација (за даночни цели); - Користење на даночен кредит.	М-р Симона Павловска	1
12:40-12:50	Пауза, 10 мин		
	ЗАКОНСКА РАМКА ВО ВРСКА СО ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГС И ФИ И НА КОНСОЛИДАНИ ГС И ФИ		
	Составување на Даночен биланс за утврдување на данокот на добивка – Образец ДБ и Даночен биланс на вкупен приход – ДБ-ВП - Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на друштвото (исплатени неоправдани парични средства од благајната на друштвото, трошоци за одмор и рекреација, за опремување на приватни објекти, трошоци за финансиска помош на физички лица – резиденти за лекување и други расходи); - Даночен третман на надоместоци на трошоци за вработените (тим билдинг, награди, подароци, патувања и друго); - Даночен третман на трошоци за сместување и превоз на лица кои не се вработени кај исплатувачот; - Даночен третман на трошоци за сместување и превоз за членови на органи на управување и органи на надзор; - Трошоци за користење сопствено возило за потребите на исплатувачот од аспект на данокот на добивка и данокот на личен доход - Отпис на побарувања и даночен кредит; - Примања по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси; - Даночен третман на трошоците за обука и специјализација; - Скриени исплати на добивки - Амортизација на ревалоризирана вредност на материјални и нематеријални средства како непризнат расход и др. теми	М-р Симона Павловска	3
ВКУПНО			8 часа

